



TRAVEL AGENCY FERIJAL - KASIKOV

WINTER
2018/2019

БАНСКО

Хотел TRINITY RESIDENCE & SPA****



Хотел TRINITY RESIDENCE & SPA****	01.12-20.12.18 11.03-31.03.19	21.12-27.12.18 11.01-26.01.19 25.02-10.03.19	03.01-10.01.19 27.01-24.02.19	28.12-02.01.19 мин 3 ноќи
Двокреветна соба (2+1/3+0)	28	33	39	64
Еднокреветна соба (1+0)	39	47	60	/
Апартман (2+2/3+1)	33	37	44	68

Во цената е вклучено:

Ноќевање на база полупансион, користење на базен, детски базен, сауна, парна бања Интернет трансфер до ски-лифтот ски остава паркинг

туристичка такса

НАПОМЕНИ:

Деца до 1.99 год со двајца возрасни на дополнително легло се сместуваат бесплатно
Деца од 2-12.99 год плаќаат 50% од цената Трет возрасен на дополнително легло плаќа 80% од цената

ДОПЛАТИ:

Новогодишна свечена вечера (задолжителна): возрасни - 70 евра, деца од 4-13.99 год плаќаат 38 евра.

Деца до 3.99 год доколку сакаат плаќаат 38 евра и добиваат место во рестораот. Без место во ресторан се бесплатни.

Божикна свечена вечера (незадолжителна): возрасни – 35 евра, деца од 4-13.99год плаќаат 20 евра

Деца до 3.99 год доколку сакаат плаќаат 20 евра и добиваат место во рестораот. Без место во ресторан се бесплатни.

ПОПУСТИ:

20% попуст за early booking за резервации направени до 30.09.2018 и 100% уплата до 15.10.2018

10% попуст за early booking за резервации направени до 31.10.2018 и 100% уплата до 15.11.2018

Специјална понуда: 8=7 бесплатно последното ноќевање. Попустите за рана уплата и специјалната понуда се комбинираат

Попустот не важи за периодот 27.12-11.01.2019!

Цените се дадени во евра по лице од ден

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари

Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и SKTM





TRAVEL AGENCY FERIJAL - KASIKOV

**WINTER
2018/2019**

БАНСКО

Хотел TRINITY RESIDENCE & SPA****



Хотел TRINITY RESIDENCE & SPA****	17.01-28.02.2019	01.03-10.03.2019	11.03-31.03.2019
Двокреветна соба (2+1/3+0)	31	24	22
Еднокреветна соба (1+0)	52	40	36
Апартман (2+2/3+1)	37	29	27
Во цената е вклучено: <ul style="list-style-type: none">• Ноќевање со појадок• Интернет• трансфер до ски-лифтот• ски остава• паркинг• туристичка такса			
НАПОМЕНИ: <ul style="list-style-type: none">• Деца до 1.99 год со двајца возрасни на дополнително легло се сместуваат бесплатно• Прво дете од 2-12.99 год на дополнително легло се сместува бесплатно, второ дете плаќа 50% од цената• Трет возрасен на дополнително легло плаќа 80% од цената			

Цените се дадени во евра по лице од ден

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ